



Политика за приватност на Дади Компани

Во оваа Политика, ние како Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Јакумово Веница (во понатамошен текст Дади Компани), контролор на лични податоци, детално ќе ги опишеме Вашите права на доверливост и приватност на личните податоци. Овој документ обезбедува детали за начинот на собирање, обработка, чување и евентуален пренос на податоците што ги собираме и чуваме за Вас, и зошто можеби ќе треба одреден дел од Вашите лични податоци да ги споделиме со други организации.

Информации за обработка и заштита на личните податоци

Со овие информации сакаме да Ве информираме во детали за обработката на Вашите лични податоци како:

- посетител на веб страницата на Дади Компани,
- како корисник на услугите,
- како вработено лице,
- како подносител на пријава за вработување,
- како договорна страна при склучување на договор за деловна соработка, за извршување на услуга или работа,

како и:

- за правниот основ и целите за обработка на податоците,
- правата кои може да ги остварите во врска со обработката на личните податоци.

1. Кој е одговорен за обработката на Вашите лични податоци ?

Дади Компани е Контролор кој врши обработка на Вашите лични податоци и е одговорен за обработка на Вашите лични податоци, како и за воспоставување на мерки за сигурност на податоците преку креирање на физички, технички и организациски мерки

2. Цел на обработка на личните податоци се:

- Остварување на права и обврски од работен однос или друг договорен однос
- Остварување на право на аплицирање на оглас за вработување и понатамошна обработка на Вашата биографија и пропратни документи
- Остварување на правата при користење на услугите од Дади Компани

3. Правни основи за обработка на личните податоци се:

- Исполнување на законска обврска - Вашите лични податоци ги обработуваме заради законски обврски (пример обврска за чување на персоналното досие на вработените, чување на книга на посетители).



- **Исполнување на договорна обврска** - Вашите лични податоци ги обработуваме и заради исполнување на договорните обврски кои произлегуваат од Договорот за вработување и заради исполнување на други договорни обврски кои произлегуваат од некој друг комерцијален Договор, но во рамки на прописите утврдени во Законот за заштита на лични податоци и неговите подзаконски акти.
- **Легитимен интерес на компанијата** – Легитимниот интерес произлегува од меѓусебен облигационен однос, со цел на негова реализација (на пример: реализација на договор)
- **Изјава за согласност** - Обработката на Вашите податоци, ако не е со законски основ можеме да извршиме само врз основа на Ваша дадена изречна согласност. Во тој случај ќе превземеме соодветни мерки, за благовремено, на транспарентен, разбирлив и лесно достапен начин да Ве известиме за целта на обработката за која ни е неопходна Вашата согласност за да можете да донесете информирана одлука за тоа дали сакате да ни ја дадете согласноста. Дополнително ќе бидете известени за Вашите законски права, како и начинот на повлекување на дадената согласност врз основа на Законот за заштита на личните податоци.

4. Кои категории на лични податоци ги обработуваме

- основни детали за Вас, како што се Вашето име и презиме, адреса, датум на раѓање, ЕМБГ, и во одредени случаи дипломи или претходно работно искуство за вработени или кандидати за вработување.
- дополнителни информации за контакт, како што се телефонски број (домашен и/или мобилен) и адреса на е-пошта - каде што сте ја дале за да ни овозможите да комуницираме со Вас преку е-пошта и текстуална порака
- времетраење на посетата, видот на уредот што се користи, видот на прелистувачот што се користи (browser), видот на оперативниот систем (OS), веб страниците кои се прегледани, IP адресата, јазикот на кој прелистувате, географска локација (при посета на веб страна).

5. За која цел се користат овие податоци

Наша цел е да Ви обезбедиме висококвалитетна услуга и контакт со нашите соработници. Ние, исто така, може да ги користиме информациите што ги собираме и чуваме за и од Вас за да ни помогне да ги водиме и подобриме услугите што ги нудиме. На пример, дадените информации може да и помогнат на Дади Компани да:

- Ви обезбеди најдобра услуга
- добиваме извештај за тоа колку се квалитетни нашите услуги и нашето работење
- се испитуваат поплаки, правни тврдења и несаканите инциденти
- Доколку е потребно од секторот за човечки ресурси ќе биде побарано да подготви статистика за активности на Дади Компани каде што можат и Вашите податоци да бидат предмет на обработка



На кои категории на корисници може да им ги доставиме личните податоци:

- **Друштва за осигурување** – со цел реализација на права од Вашето приватно осигурување на вработените (здравствено, пензиско или друг тип на осигурување);
- **Министерство за економија (со седиште: Јуриј Гагарин 15, Скопје 1000)**, со цел редовна комуникација со Секторот за заштита на потрошувачите
- **Управата за јавни приходи (со седиште бул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје)**, со цел плаќање даноци остварени од продажба на продукти, или плаќање на даноци при правање на наградни игри
- **Банки и други финансиски институции** –со цел комуникација и регулирање на должничко-побарувачки односи меѓу потрошувачи и Дади Компани и вршење на сметководствени работи поврзани со вработените на Дади Компани
- **Стопанска комора (со седиште: Димитрие Чуповски 13, Скопје 1000)**, со цел редовна комуникација, но најчесто информациите кои се споделуваат не се персонализирани
- **Организација на потрошувачи на Македонија, во рамките на Министерството за економија(со седиште: ул. „50-та Дивизија“ бр. 10А,)** со цел редовна комуникација, но најчесто информациите кои се споделуваат не се персонализирани
- **Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на република Северна Македонија (со седиште: Ул. Македонија бр.25, Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат, 1000 Скопје, Република Северна Македонија)** со цел вршење на комуникација со комуникација и усогласување со барањата на регулаторната комисија
- **Министерство за внатрешни работи, (со седиште ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје)** во случај на безбедносни инциденти поврзани со потрошувачи, вработени или други лица кои би можеле да бидат вклучени во безбедносни инциденти
- **Агенција за заштита на личните податоци (со седиште бул.„Гоце Делчев“бр. 18),** во случај на безбедносни инциденти со протекување на информации на вработени или корисници
- **Финансиска полиција (со седиште: Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3 1000 Скопје),** за истражување на нередовности
- **Нотари, извршители или адвокати,** во случаи на потреба од правна помош
- **Државен санитарен и здравствен инспекторат (со седиште Михаил Зонков бб-Скопје),** со цел на достава на детали поврзани со извршена или планирана инспекција
- **Државен пазарен инспекторат (со седиште ул. Луј Пастер бр. 1, кат 3 Скопје)** со цел вршење на редовни инспекциски супервизии
- **Државен комунален инспекторат (со седиште Булевар Кузман Јосифовски – Питу бр.15, локал 1 и 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија)** со цел вршење на редовни инспекциски супервизии
- **Носители на јавни овластувања,** Со цел спроведување на законот, под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните органи (на пример, инспекциски служби, суд, обвинителство или друг надлежен орган).



Компанијата може да ги открие вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за:

- **Усогласување** со некоја законска норма
- **Спречување или истражување на можни грешки** при давањето на услугите од страна на компанијата
- **Заштита на личната безбедност** на корисниците на услугата или на јавноста

Обработувачи на податоци кои можат да имаат пристап до личните податоци

- Агенции за наплата на побарувања, со цел вршење на услуги за наплата на побарувања
- Маркетинг агенции, со цел вршење на активности со цел реализација на маркетинг активности
- Надворешни изведувачи на ИТ услуги, со цел вршење на услуги за одржување на системите, администрација и развој на системи и апликации
- Сметководители, со цел извршување на активности од областа на смеководството
- Надворешни даватели на услуги поврзани со архивирање на податоци, со цел водење на архивата

Пренос на податоци

Дади Компани ќе се погрижи секој меѓународен трансфер на информации за клиентите или вработените да биде преземен само во согласност со Законот за заштита на лични податоци и со земји кои можат да обезбедат соодветно ниво на заштита на правата и слободите на нашите пациенти. Доколку вашите податоци бидат предмет на меѓународен трансфер, Вие ќе бидете соодветно и навремено известени. Во овој момент Дади Компани не врши пренос на податоци, во смисла на член 48 од Законот за заштита на лични податоци

Колку долго ги чуваме Вашите податоци

Должината на времето кога ги чуваме Вашите информации зависи од тоа за каков вид на информации станува збор.

Сите податоци поврзани со вработените се чуваат согласно барањата на Законот за работни односи и Законот за архивско работење, односно во временски рок од 45 години.

Податоците добиени од потрошувачите или други клиенти преку потпишување на договор се обработуваат за времетраење до исполнување на облигациите од тој договор.

Податоците добиени преку изјава на согласност на потрошувач се чуваат се до нивното повлекување.



Ние ја чуваме нашата евиденција барем за минималниот наведен потребен период на задржување.

Законска обработка на лични податоци

Дозволено ни е да ги обработуваме вашите информации само ако имаме правна основа за тоа.

Обработката на личните податоци е законита, само ако и до оној степен доколку е исполнет најмалку еден од следните услови:

- субјектот на лични податоци дал согласност за обработка на неговите лични податоци за една или повеќе конкретни цели,
- обработката е потребна за исполнување на договор каде субјектот на лични податоци е договорна страна, или за да се преземат активности на барање на субјектот на лични податоци пред неговото пристапување кон договорот,
- обработката е потребна за исполнување на законска обврска на контролорот,
- обработката е потребна за заштита на суштинските интереси на субјектот на лични податоци или на друго физичко лице,
- обработката е потребна за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на јавно овластување на контролорот утврдено со закон, обработката е потребна за целите на легитимните интереси на контролорот или на трето лице, освен кога таквите интереси не преовладуваат над интересите или основните права и слободи на субјектот на лични податоци коишто бараат заштита на личните податоци, особено кога субјектот на личните податоци е дете.

Вашите права

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

- да се информирате околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени, преку остварување на правото на пристап до информации утврдено во член 26;
- да побарате од Дади Компани да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, согласно член 10;
- да побарате од Дади Компани да ја ограничи обработката на лични податоци со соодветно означување кои личните податоци ќе се чуваат, согласно член 10;
- да побарате од Дади Компани да ги избрише Вашите лични податоци, согласно член 10;
- да поднесете барање до Дади Компани со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци, согласно член 8;
- да поднесете приговор за начинот на обработката на Вашите лични податоци.



Промена во политиката за приватност на личните податоци

Дади Компани има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страната и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените

Контакт

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса: dadikompani@yahoo.com

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.